

Експозитура \_\_\_\_\_

Град \_\_\_\_\_

## Барање за инсталирање на ПОС терминал/и

### ПОДАТОЦИ ЗА ТРГОВЕЦОТ

Име на трговецот според судска регистрација:

Седиште и адреса на дирекцијата:

Град / Пошт.код

Тел. бр. од дирекцијата:

Број на факс:

e-mail:

web site:

Матичен број \_\_\_\_\_, Даночен број \_\_\_\_\_  
Заведено во трговскиот регистар врз основа на решение по суд. No \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ год.,  
претставувано од \_\_\_\_\_, ЕМБГ \_\_\_\_\_.

1. Име на управител / сопственик

Град / Пошт.код

Адреса на управителот / сопственикот

Дом. тел.

Моб. тел.

Број на лична карта \_\_\_\_\_

Издадена на \_\_\_\_./\_\_\_\_./\_\_\_\_ Важи до \_\_\_\_./\_\_\_\_./\_\_\_\_

2. Име на управител / сопственик

Град / Пошт.код

Адреса на управителот / сопственикот

Дом. тел.

Моб. тел.

Број на лична карта \_\_\_\_\_

Издадена на \_\_\_\_./\_\_\_\_./\_\_\_\_ Важи до \_\_\_\_./\_\_\_\_./\_\_\_\_

### ОПИС НА БИЗНИСОТ

Средномесечен приход за претходната година

Диапазон на цените на предлаганите стоки и услуги

### ПОДАТОЦИ ЗА ТРГОВСКИОТ ОБЈЕКТ

1

Именување и адреса на  
трговскиот објект, кој што  
ќе го опслужува POS  
терминалот

Име: \_\_\_\_\_

Град / Пошт.код: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

